

ФУДБАЛСКА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА

---



### **ПРОПОЗИЦИИ**

за натпреварување во Третите лиги  
за натпреварувачката 2020/2021 година

---

Скопје, август 2020 година

Врз основа на член 109 од Статутот на ФФМ а во врска со член 15 став 2 од Правилникот за натпревари, Управниот одбор на Фудбалската Федерација на Македонија на седницата одржана на 26.08 2020 година, донесе:

**ПРОПОЗИЦИИ  
ЗА НАТПРЕВАРУВАЊЕ ВО ТРЕТИТЕ ЛИГИ ЗА  
НАТПРЕВАРУВАЧКАТА 2020/2021 ГОДИНА  
(консолидиран текст УО 02.10.20)**

**ОПШТИ ОДРЕДБИ**

**Член 1**

Натпреварувањето во Третите лиги е постојано натпреварување на Фудбалската федерација на Македонија и се одвива на територијален принцип во пет региони, како трет степен на натпреварување.

Седиштата на Третите лиги се утврдуваат согласно Правилникот за организација на Регионите.

Во натпреварувачката 2020/21 година натпреварувањето ќе се одвива во пет Трети лиги и тоа:

- Трета лига ЈУГ
- Трета лига ИСТОК
- Трета лига СЕВЕР
- Трета лига ЗАПАД
- Трета лига ЈУГОЗАПАД

**Член 2**

Со натпреварувањето во Третите лиги раководи Комисија за натпревари/Комесар за натпреварување определен/а од Управниот одбор на Регионот кој го организира натпреварувањето во соодветната Трета лига.

**Член 3**

Во натпреварувачката 2020/2021 година бројот на клубови учесници е варијабилен и може да изнесува од 06 до 16 клуба согласно рангирањето утврдено во замрзнатата табела на предметната Трета лига за натпреварувачката 2019/20 година усвоена од Управниот одбор на Регионот.

Списокот со клубови учесници е составен дел на овие пропозиции.

**Член 4**

Натпреварите се играат по Бергеров систем, во два круга.

Управниот одбор на Третата лига во зависност од бројот на екипите вклучени во натпреварувањето можат да донесат одлука натпреварите во предметниот регион да се играат и во повеќе круга (три/четири) за што ја известуваат и Комисијата за натпревари на ФФМ.

Првенствениот натпревар трае 2 x 45 минути со пауза на полувремето од 15 минути.

Главниот судија на натпреварот согласно Правилата на фудбалска игра може да врши надоместување на време.

**Член 5**

Календарот за натпреварување го носи органот кој раководи со натпреварувањето – Комисијата за натпревари/Комесар за натпреварување на Регионот а го усвојува Управниот одбор на Регионот пред отпочнување на есенскиот дел од првенството во согласност со Правилникот за натпреварување на ФФМ.

Доколку првенството е засегнато од последиците на пандемијата со Ковид 19, во понатамошниот текст само Ковид , Комисијата за натпревари може да прави измени во календарот на натпреварување.

Клуб може да побара одложување на натпревар од причини поврзани со Ковид само доколку се утврди дека од вкупниот број на регистрирани фудбалери на клубот кои имаат право на настап за сениорската екипа, од причини поврзани со Ковид на натпреварот можат да настапат помалку од 11 фудбалери.

Доколку бројот на клубови кои бараат одложување на натпревар од причини поврзани со Ковид во едно коло изнесува повеќе од 2, Комисијата за натпревари го поместува одигрувањето на колото за нареден прифатлив термин.

Одложените натпревари во есенскиот дел од првенството од причини поврзани со Ковид, се одигруваат на прв нареден можен датум.

Одложените натпревари во пролетниот дел од првенството од причини поврзани со Ковид, се одигруваат пред одигрување на наредното коло по распоред.

#### **Член 6**

Распоредот на натпреварување се одредува со жрепка пред почеток на натпреварувањето.

Натпреварувањето во третите лиги за натпреварувачката 2020/21 година започнува согласно календарот на натпреварување на предметната трета лига.

#### **Член 7**

За организација на натпревар во третите лиги одговорен е клубот домаќин.

Секој клуб домаќин има обврска да ги почитува правилата за организирање на натпревар и да се грижи за редот и безбедноста на сите учесници пред, за време и по завршувањето на натпреварот согласно Правилникот за безбедност на ФФМ.

За пропусти во организацијата, клубот домаќин одговара согласно одредбите на Правилникот за натпревари и Дисциплинскиот правилник на ФФМ.

#### **Член 7а**

Пред, за време и по завршување на натпреварот, клубот домаќин и клубот гостин имаат обврска да се придржуваат на Протоколот за спроведување на мерки за заштита од "Covid-19", во понатамошниот текст само Протокол.

Протоколот е составен дел на овие Пропозиции.

#### **Член 8**

Клубот домаќин во третите лиги е должен да ги исполни минимум неопходните услови предвидени во Правилникот за натпреварување и Правилникот за инфраструктура и стадиони на ФФМ во насока на обезбедување на соодветен терен и пропратни објекти.

Клубовите имаат обврска пред почеток на натпреварувачката година а најдоцна до закажаниот термин за извлекување парови (ждреб) до Комисијата за натпревари на Третата лига да достават известување за користење на домашен и алтернативен терен за одигрување на натпревари.

Во случај на виша сила или изречена суспензија, клубот домаќин може да побара од Комисијата/Комесарот за натпревари на регионот одобрување за одигрување на првенствен натпревар како домаќин на трет терен кој мора да биде различен од теренот кој е пријавен од противникот како домашен или алтернативен.

По исклучок, теренот на противникот може да се користи за организирање на натпревар како домаќин, доколку исходот од натпреварот не влијае на распоредот на табелата и натпреварувањето за што конечна одлука носи органот кој го раководи натпреварувањето.

#### **Член 9**

Клубот домаќин е обврзан:

- натпреварот благовремено да го пријави кај надлежниот орган за безбедност (МВР);
- на сите натпревари, пред, за време и по натпреварот (за времетраење на натпреварот) да обезбеди присуство на лекар со соодветна легитимација или лиценца;
- да обезбеди функционален апарат за мерење на температура и лице кое ќе има обврска за одговорно мерење на телесната температура;
- на сите натпревари да обезбеди присуство на возило за итна медицинска помош;
- да обезбеди присуство на четири лица со медицински носила;
- да обезбеди присуство на редарска служба;

- да назначи комесар за безбедност;
- да обезбеди присуство на противпожарно возило (за натпревари прогласени за високо ризични).

При обезбедување на редарска служба како и при исполнување на другите обврски кои произлегуваат од оваа одредба, клубот домаќин има обврска да се придржува на Протоколот.

Во случај клубот домаќин да не постапил согласно став 1 алинеа 1, 2 и 3 од овој член натпреварот ќе се регистрира со службен резултат во корист на гостинската екипа.

Клубот домаќин и клубот гостин имаат обврска за сите фудбалери на записник да имаат важечки лекарски преглед;

#### **Член 9а**

Активностите кои клубот домаќин има обврска да ги превземе согласно член 10,11, 12 и 13 од овие Пропозиции треба да ги усогласи и ги превзема согласно мерките за заштита предвидени во Протоколот .

#### **Член 10**

Клубот домаќин како организатор на натпреварот е должен да ги превземе следните активности:

- да ги пречека гостите и службените лица и истите безбедно да ги смести во службените простории;
- да ги обезбеди возилата на гостите и службените лица, во случај на било какво оштетување штетата мора да ја надомести клубот домаќин во спротивно клубот се предава во постапка пред надлежниот дисциплински орган;
- да се погрижи за хигиената во сите службени простории;
- да се погрижи службените простории при пониски температури да бидат неопходно загреани;
- во санитарните чворови во службените простории да обезбеди топла и ладна вода;
- да обезбеди службен снимател на натпреварот;
- да обезбеди разглас и најавувач;
- на делегатот на натпреварот пред почеток на натпреварот да му достави доказ дека натпреварот благовремено е пријавен кај надлежниот орган за безбедност (МВР) ;
- на делегатот на натпреварот пред почеток на натпреварот да му презентира присуство на лекар со соодветна легитимација/лиценца и возило за потреба на итна медицинска помош;
- да обезбеди присуство на комесар за безбедност;
- да изврши соодветно обележување на теренот за игра во зимски услови;
- да обезбеди 5 топки за одигрување на натпреварот (ист вид);
- да обезбеди деца за фаќање топки;
- да обезбеди лице( комет администратор) кое ќе го состави записникот .

#### **Член 11**

Во службените простории дозволено е присуство на следниве лица:

- Сите фудбалери заведени во записникот од натпреварот;
- Судиите;
- Делегатот;
- Записничарот(комет администратор);
- Ополномоштени преставници на двата клуба;
- Лекари на двете екипи заведени во записникот;
- Физиотерапевти на двете екипи заведени во записникот;
- Шефови на стручни штабови на двете екипи;
- Тренери на двете екипи заведени во записникот;
- Тренери на голманите од двете екипи заведени во записникот;
- Економите на двете екипи;
- Претставници на МВР по процена на делегатот;
- Комесар за безбедност по процена на делегатот;
- Членови на противопожарна екипа (за натпревари од висок ризик) кои треба да бидат во своето возило во текот на одигрување на натпреварот);

- две технички лица ( електричар и водоводџија) кои не смеат да бидат во оградениот дел од теренот, освен во случај на итност за што мора да се извести и да даде дозвола делегатот на натпреварот);

Освен за фудбалерите и судиите ,клубот домаќин мора да обезбеди видни ознаки за сите останати лица кои задолжително треба да ги носат на себе.

#### **Член 12**

Во оградениот дел од теренот е дозволено присуство за следниве лица:

- фудбалерите кои настапуваат;
- резервни фудбалери;
- службените лица заведени во записникот од натпреварот;
- фоторепортери со ознаки;
- деца за фрлање топки еднообразно облечени во дресови или тренерки;
- лица задолжени за медицински носилки;
- спикер за разгласот;
- претставници на МВР и лекарска екипа со кола за брза помош;
- економи (кои мораат да бидат во близина на просториите на соблекувалните).

#### **Член 13**

Клубот домаќин задолжително обезбедува:

- табли/печатени бројки за замена на резервните фудбалери и покажување на надоместено време;
- две знаменца за помошните судии со димензии: дршка со димензија од 75 сантиметри, платно со димензија 30 x 40 сантиметри со жолта или портокалова боја;
- на повеќе места покрај надолжната линија вода за освежување на фудбалерите.

### **ЗАПИСНИК**

#### **Член 14**

Записникот е службен документ за натпреварот.

Записникот се составува во присуство на делегатот на натпреварот, претставници на двата клуба, судиите, со примена на мерките за заштита наведени во Протоколот.

Првата страна од Записникот се составува еден час пред почетокот на натпреварот од страна на лицето овластено да води записник од клубот под надзор на делегатот на натпреварот.

Во записникот на првата страна со потпис на делегатот и со потпис на двата преставника од клубовите се потврдува идентитетот на фудбалерите, се констатира лекарскиот преглед и правото на настап на фудбалерите, дозволата за работа во соодветните клубови на тренерите.

Се додека првата страна од записникот не ја потпишат двата преставника на клубовите, делегатот и судијата, натпреварот не смее да започне.

Судијата е должен, пред да се состави записникот, да утврди дали теренот е подобен за игра.

Вториот дел од записникот се составува по завршувањето на натпреварот.

Во вториот дел од записникот судијата со потпис го потврдува резултатот, заменетите фудбалери, стрелците на головите, опоменатите и исклучените фудбалери, а делегатот дава осврт на организацијата и случувањата на натпреварот.

Записникот се заклучува во Комет системот од страна на главниот судија веднаш по завршување на натпреварот.

За секое исклучување на натпреварот, судијата има обврска по завршување на натпреварот да даде дополнителна изјава со опис на исклучувањето.

Во случај на технички проблеми Комет администраторот на клубот има обврска да стапи во контакт со Комет администраторот на ФФМ, записникот од натпреварот да го изготви електронски или на друг начин и истиот во оригинална форма да го предаде на делегатот на натпреварот веднаш по завршување на натпреварот.

### **СЛУЖБЕНИ ЛИЦА**

#### **Член 15**

Секој клуб мора да одреди свој претставник кој ќе го претставува на натпреварот.

Претставникот се легитимира со писмено полномошно кое треба да го стави на увид на делегатот на натпреварот пред почеток на натпреварот.

Претставникот на клубот :

- учествува во утврдувањето на идентитетот на фудбалерите;
- го предава составот на екипата, спортските легитимации на фудбалерите и изјавите за одговорност наведени во Протоколот на делегатот еден час пред почетокот на натпреварот;
- по составувањето на првата страна од записникот со свој потпис ги гарантира податоците за својата екипа и одговара за евентуални пропусти;
- извршува и други обврски зададени од делегатот во насока на напредно одигрување на натпреварот.

#### **Член 16**

Натпреварот не може да започне без потребниот број на судии утврден од Судискиот одбор на ФФМ во согласност со правилата на фудбалска игра кој за натпреварувачката година 2020/2021 изнесува - еден главен судија, двајца помошни судии.

#### **Член 17**

За натпреварите во третите лиги , судии и контролори одредуваат овластени лица (комесари) за делегирање на судии односно контролори одредени од страна на Судиската комисија на Третата лига.

Судиите својата должност ја извршуваат согласно Правилата на фудбалската игра и Правилникот за судии и судење на ФФМ.

Во вршењето на судиската и контролорска должност ,судиите и контролорите имаат обврска да ги почитуваат мерките уредени со Протоколот.

#### **Член 18**

Стручниот штаб на екипата е составен од шеф на стручен штаб, помошник тренер, тренер на голмани а по исклучок уште еден помошник тренер, лекар и физиотерапевт .

Комисијата за медицина и анти-допинг на ФФМ по барање на клубот издава дозвола за работа (лиценца) за лекарот и физиотерапевтот за тековната сезона .

За водење на сениорската екипа на клубот во третите лиги , клубот обезбедува дозвола за работа на својот шеф на стручен штаб од страна на Тренерскиот одбор на ФФМ.

Дозволата за работа се добива за предметната натпреварувачка година.

Екипата ја води шефот на стручниот штаб а во оправдани случаи за што потврдува Тренерскиот одбор на ФФМ екипата ја води помошникот тренер доколку ги исполнува условите за водење на екипа во Трета лига.

Шефот на стручниот штаб (во негово отсуство помошникот тренер) дава напатствија на фудбалерите за време на натпреварот од место однапред определено за таа цел.

Однесувањето на стручниот штаб и на другите службени лица на клубот пред, за време и по натпреварот, спротивно на Правилата на фудбалска игра, овие Пропозиции и актите на ФФМ се санкционира од страна на судијата на натпреварот со јавна опомена или исклучување.

Доколку последиците од Ковид го засегнуваат стручниот штаб на екипата, на начин што став 5 од овој член не може да се примени и екипата останува без шеф на стручен штаб, клубот бара одобрение од Тренерскиот одбор на ФФМ за привремена дозвола за работа и на друг тренер.

Привремената дозвола за работа на друг тренер се издава за времетраењето на спреченоста на шефот на стручниот штаб или помошникот од став 5 на овој член согласно минимум критериуми кои ги изготвува Тренерскиот одбор на ФФМ.

#### **Член 19**

Делегат на натпревар е претставник на органот кој раководи со натпреварувањето на предметниот натпревар.

Делегатот го одредува органот кој раководи со натпреварувањето – Комисијата за натпревари на Третата лига односно Претседавачот на Комисијата за натпревари/Комесар за натпревари на Третата лига.

Делегатот на натпреварот мора да пристигне 1 (еден) час и 30 минути пред да започне натпреварот.

### **Член 19 а**

Службените лица , наведени во овие Пропозиции , своите права и должности ќе ги обавуваат согласно Протоколот за заштита од Ковид.

### **Член 20**

Делегатот ги има следните правата и обврски:

- да биде присутен при спроведување на мерките за заштита од Протоколот кои се однесуваат на мерење на температура на сите учесници наведени во т.4.2 во Протоколот и ги евидентира учесниците кои имаат покачена телесна температура во делегатскиот извештај;
- да утврди дали натпреварот е благовремено пријавен кај надлежниот орган за безбедност (МВР);
- да утврди присуство на овластен лекар на домашната екипа и возило за потреба на итна медицинска ;
- да воспостави контакт со Комесарот за безбедност на клубот домаќин и со одговорното лице на МВР;
- пред натпреварот да изврши преглед на просториите, игралиштето и оградата на игралиштето и доколку забележи евентуални недостатоци да направи обид домаќинот да ги отстрани до почетокот на натпреварот во спротивно истите да ги евидентира во записник или делегатскиот извештај за укажаното одстранување на недостатоците;
- пред да го состави записникот да утврди дали службените простории се чисти како и доколку Протоколот не е на сила дали има топла и ладна вода, дали просториите се затоплени (кога е применливо) дали има електрично осветлување;
- доколку Протоколот не е на сила а во случај гостинската екипа да носи организирано навивачи, а домаќинот најави дека ќе бара проценување на евентуална направена штета, делегатот во присуство на двајцата претставници има обврска да ја констатира состојбата на трибината каде ќе бидат сместени навивачите (столчиња и друга опрема), пред и по натпреварот и за тоа да се произнесе во записникот а детално да опише во делегатскиот извештај;
- во околности предвидени со Протоколот и доколку Протоколот не е на сила, а по барање на домаќинот, делегатот во присуство на двајцата претставници има обврска да ја констатира состојбата на соблекувалните пред и по натпреварот и за тоа да се произнесе во делегатскиот извештај;
- да не дозволи отпочнување на натпреварот доколку има неслужбени лица во службените простории, ходниците и оградениот дел од теренот и да бара нивно одстранување пред, за време и по завршување на натпреварот;
- да констатира важечки лекарски преглед на фудбалерите( евидентиран во спортските легитимации или потврда) и да ги предупреди претставниците на клубовите за увидени недостатоци и пропусти;
- да ги побара и земе од претставниците на клубовите изјавите за одговорност наведени во Протоколот и да го евидентира истото во делегатскиот извештај;
- по барање на еден или двата претставника на клубовите или по сопствен наод должен е во нивно и присуство на судиите, на теренот пред отпочнувањето на натпреварот за време на одигрување на натпреварот и најдоцна 15 минути по завршување на натпреварот да изврши поединечна проверка на идентитетот на фудбалерите; неможност да се обезбеди присуство на претставникот на екипата при проверка на идентитетот на некој фудбалер не влијае на чинот на проверката;
- да утврди дали тренерите и лекарите имаат соодветна дозвола за работа;
- да ја утврди присутноста на делегираните службени лица на натпреварот;
- по составувањето на првата страна од записникот да им даде по еден примерок на главниот судија, претставниците на екипите и новинарите;
- да следи дали организацијата на натпреварот во целиот тек на натпреварот се одвива согласно Протоколот, Правилникот за натпревари, овие пропозиции и Правилникот за безбедност на ФФМ;
- за присуството на неслужбени лица во службените простории, ходниците и оградениот дел од теренот пред, за време и по завршување на натпреварот да ја извести Комисијата за натпревари на ФФМ;

- по барање на претставниците за евентуален неправилен настап на некој фудбалер да ја земе спортската легитимација и истата да ја достави до Комисијата за натпревари на ФФМ;

- доколку Протоколот не е на сила а во случај на некоректно навивање од страна на навивачите да интервенира кај претставникот на екипата или комесарот за безбедност на домашната екипа, таквото навивање да престане, доколку се продолжи со неспортско навивање и процени дека е потребно, може да побара од главниот судија за определен временски период (имајќи го во предвид времетраењето на натпреварот) да го запре натпреварот и да побара од претставниците на МВР и домаќинот да се испразни дел од трибината, во повторен потешок случај може да побара од главниот судија да го прекине натпреварот;

- во случај клубот на записник да не пријави шеф на стручен штаб, делегатот има обврска за истото да ја извести Комисијата за натпревари на ФФМ за понатамошно постапување;

- по завршување на натпреварот во соработка со судиите и претставниците на клубовите учествува и врши надзор на изготвување на втората страна од записникот;

- по завршување на натпреварот, делегатот има обврска да земе изјава од исклучените, пријавени фудбалери или било кое службено лице како и од главниот судија со опис на исклучувањето и спортска легитимација (доколку исклученото или пријавено лице ја има) и истите да ги достави до надлежните органи на ФФМ заедно со записникот од натпреварот;

- по завршувањето на натпреварот во записникот се произнесува за организацијата на натпреварот и евентуални проблеми, поопширен опис дава во дополнителен делегатски извештај и во рок од 24 часа ги доставува до надлежните органи на ФФМ;

## ПРАВО НА НАСТАП

### Член 21

На првенствените натпревари право на настап имаат фудбалери кои стекнале право на настап според Правилникот за регистрација, статус и трансфер на фудбалери на ФФМ а на денот на натпреварот не се помлади од 17 години.

Со право на настап се стекнуваат и фудбалерите кои на денот на натпреварот наполниле 16 години и имаат специјален лекарски преглед.

За времетраењето на пандемијата со Ковид, фудбалерите кои го стекнале правото на настап согласно став 1 и 2 на овој член, доколку имаат позитивен резултат на тестот на Ковид или им е изречена мерка за самоизолација или друга мерка во согласност со Протоколот, не можат да настапат и добиваат третман на повредени фудбалери а натпреварот може да се одложи согласно член 5 од овие Пропозиции.

Фудбалерите наведени во став 3 немаат право на настап до завршување на пропишаниот период на изолација и добивање на негативен резултат на тестот за Ковид19 како контролен тест.

Доколку во периодот по завршување на изолацијата констатирана од надлежен лекар/орган, не е пропишан контролен тест за лицата кои биле во изолација, фудбалерот има право на настап со приложување на потврда од надлежниот лекар.

Во записникот од натпреварот клубовите учесници во третите лиги мораат да имаат во составот пет (5) фудбалери кои немаат навршено 21 година.

Сите клубови учесници во третите лиги натпреварот мора да го започнат со три (3) фудбалери кои немаат навршено 21 година.

За екипата која од причини поврзани со Ковид остане со 11 фудбалери кои можат да настапат, став 6 7 не е задолжителен.

За фудбалер под 21 година се смета фудбалер кој на 15.06. во тековната натпреварувачка година нема наполнето 21 година.

Фудбалерот од став 5 на овој член има право да настапува како фудбалер под 21 година за времетраење на целата натпреварувачка година.

Во натпреварувањето во Третите лиги не се дозволува настап на фудбалери странци.

Во временски период од 48 часа фудбалерите имаат право да настапат на најмногу 3 (три) полувремиња од кои најмногу две полувремиња за период од 24 часа.

### Член 22

Фудбалерите кои настапуваат на своите дресови мора да ги носат броевите под кои се заведени во записникот од натпреварот и истите можат да бидат од 1 до 99.

Дресовите на екипите и судиите мора да се со различна боја.

**Comment [EM1]:** УО 02.10.2020 на крајот на ставот се додаваат зборовите: како контролен тест,

**Comment [EM2]:** УО 02.10.2020 нов став 5 Бројот на ставовите во член 20, по новиот став 5 редоследно го менуваат бројот.



Во случај екипите да излезат со иста боја на дресови гостинскиот тим е должен бојата на дресови да ја промени.

Гостинската екипа должна е да носи два пара дресови со различна боја. Доколку гостинската екипа не носи два пара дресови или и двете бои на дресовите не одговараат за одигрување на натпреварот, домаќинот е должен на гостинската екипа да и даде на располагање еден пар дресови со различна боја од онаа во која што ќе настапува домашната екипа (во присуство на делегатот на натпреварот)

Дресовите од претходниот став по завршувањето на натпреварот, гостинската екипа е должна да ги врати во онолкув број во кој што ги добила од домашната екипа.

#### **Член 23**

Секој клуб има право на замена на три фудбалери.

Клубовите имаат право на четири замени само во бараж натпревари во кои е предвидено да се играат продолжетоци од 2x15 минути.

За времетраењето на пандемијата со Ковид, одредбите од став 1 и 2 на овој член нема да се применуваат а екипите имаат право на замена на по пет фудбалери.

Замените на фудбалерите предвидени во став 3 може да се вршат во најмногу три наврати за секоја екипа, замената направена на полувреме не влегува во споменатите три наврати.

За времетраењето на пандемијата со Ковид, независно дали се искористени сите замени или не се, клубовите имаат право на уште една дополнителна замена кога е предвидено да се играат продолжетоци од 2x15 минути.

Дополнителната замена може да се изврши во еден наврат, пред почеток на продолжувањето или во паузата на продолжувањето.

### **ОСВЕТЛУВАЊЕ, СНИМАЊЕ НА НАТПРЕВАР**

#### **Член 24**

Првенствените натпревари се играат како дневни.

#### **Член 25**

Клубот домаќин има обврска согласно одредбите на Правилникот за натпревари да го снима натпреварот.

По барање на гостинскиот клуб да го снима натпреварот, клубот домаќин е должен да обезбеди прегледно и безбедно место на гостинскиот снимател.

Снимателот од став 1 на овој член има третман на службено лице.

### **ПОСТАПУВАЊЕ ПО ИСКЛУЧУВАЊЕ НА НАТПРЕВАР**

#### **Член 26**

Секој исклучен фудбалер или службено лице должно е по завршувањето на натпреварот, преку својот претставник на делегатот да му достави писмена изјава.

Претставникот на клубот со писмената изјава на исклучениот фудбалер ја доставува и спортската легитимација.

Во случај претставникот да е исклучен, писмените изјави ги доставува капитенот на екипата.

Во случај на постапување спротивно од пропишаното во став 1, 2 и 3 од овој член ќе се смета дека исклучените лица се сослушани.

Непостапувањето по став 1, 2 и 3 на овој член ќе се земе како отежителна околност при изрекувањето на казна.

Исклучен фудбалер или исклучено службено лице (согласно член 42 од овие пропозиции) и лице кое не е внесено во записникот а е функционер на клубот не смее да се наоѓа во оградениот дел од теренот.

Присуството на лицата од претходниот став во оградениот дел од теренот ќе се смета за присуство на неслужбено лице на терен.

### **ОДГОВОРНОСТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ**

#### **Член 27**

По завршувањето на натпреварот и составувањето на записникот домаќинот е должен во соработка со Комесарот за безбедност и претставници на органот за безбедност - МВР безбедно да ги испрати гостите и службените лица.

За било каков испад или оштетување на возилата на службените лица и гостинската екипа, клубот домаќин сноси одговорност согласно одредбите на дисциплинскиот правилник.

## **ДИСЦИПЛИНСКИ МЕРКИ КОИ ВЛИЈААТ НА ОДИГРУВАЊЕ НА НАТПРЕВАРОТ**

### **Член 28**

Суспендиран или казнет клуб со забрана на одигрување на натпревари на свој терен, натпреварите ќе ги игра на оддалеченост од 50 километри на терен одобрен за играње од страна на надлежно тело согласно одредбите на Правилникот за инфраструктура и стадиони на ФФМ.

Гостинскиот клуб има право на надомест за направените дополнителни трошоци (само за направената разлика за превозот) со доставување докажен материјал до надлежниот орган за натпреварување кој со одлука ќе го задолжи клубот домаќин за надоместување на направените трошоци.

### **Член 29**

Доколку Протоколот не е на сила или натпреварот се одигрува во присуство на публика на натпревар на кој на клубот домаќин му е изречена дисциплинска мерка одигрување на натпревар без присуство на гледачи, дозволено е присуство на по 10 лица – функционери на двата клуба (домаќин и гостин - ) со список, снимателите на натпреварот и новинарите.

Присуство на редари на овие натпревари не е дозволено.

### **Член 30**

Во случај да надлежен орган донесе одлука за преигрување на натпревар, изречените опомени и црвени картони не се бришат.

## **ОРГАН НА НАТПРЕВАРУВАЊЕ**

### **Член 31**

Сите натпревари во прв степен ги регистрира Комисијата за натпревари/ Комесар за натпреварување на Третите лиги како орган кој го води натпреварувањето.

Еднаш регистриран натпревар истиот орган нема право повторно да го регистрира.

Исклучок од правилото од став 2 на овој член е постапување на првостепениот орган во жалбена постапка.

### **Член 32**

Комисијата пласманот на табелата го утврдува по бод систем.

Екипа која ќе победи на натпреварот добива 3 (три) бода, кога натпреварот ќе заврши нерешено двете екипи добиваат по 1 (еден) бод, за загубен натпревар не се добива ни еден бод.

Пласманот на табелата се утврдува со бројот на освоените бодови.

Комисијата за натпревари по секое коло изготвува табела на натпреварувањето која содржи:

- број на екипи
- број на одиграни натпревари
- број на победени натпревари
- број на нерешени натпревари
- број на изгубени натпревари
- број на дадени голови
- број на примени голови
- број на освоени бодови.

Табелата се објавува во Билтен на Комисијата и се доставува до клубовите по електронска пошта.

На крајот на натпреварувачката година Комисијата утврдува конечна табела и истата ја доставува до Комисијата за натпревари на ФФМ.

Конечната табела се објавува во службениот лист на Фудбалската федерација на Македонија "Макфудбал".

### **Член 32а**

Доколку последиците од Ковид , наметнат прекин на натпреварувањето а при тоа не се одиграни 50% од натпреварите првенството 2020/21 се поништува, екипите не испаѓаат и не остваруваат пласман во повисок ранг.

Доколку последиците од Ковид , наметнат прекин на натпреварувањето а при тоа се одиграни најмалку 75% од натпреварите, првенството 2020/21 ќе се смета за завршено; прворангираната екипа се смета за првак, екипите испаѓаат и обезбедуваат пласман во повисок ранг согласно овие пропозиции.

Доколку последиците од Ковид , наметнат прекин на натпреварувањето а при тоа се одиграни повеќе од 50% а помалку од 75 % од натпреварите, Комисијата за натпревари ја „замрзнува“ табелата заклучно со последното одиграно коло пред прекиног. Екипите не испаѓаат и обезбедуваат пласман во повисок ранг согласно овие Пропозиции.

За оние екипи кои имаат ист број на бодови а испаѓаат или можат да се стекнат со право да натпреваруваат во повисок ранг, исклучокот од член 107 од Правилникот за натпреварувања се применува само доколку во моментот на прекин, засегнатите екипи ги имаат одиграно сите меѓусебни средби предвидени со Календарот и распоредот на натпреварување.

### **Член 33**

Органот за натпревари:

- раководи со натпреварувањето во согласност со Правилникот за натпреварување на ФФМ, овие пропозиции како и други акти на ФФМ;
- ги спроведува одлуките на Управниот одбор на Третата лига;
- го утврдува календарот за натпреварување ;
- го утврдува распоредот на натпреварите;
- ги регистрира натпреварите и одлучува по сите приговори и жалби на одиграните натпревари во прв степен;
- одлучува за оправданост и исполнетост на условите за преигрување на натпревар;
- води евиденција на опоменати и исклучени фудбалери;
- поднесува пријави за покренување дисциплински постапки;
- одлучува по барања на клубови за промена на термин и време на одигрување на натпревар;
- одлучува по барања за одложување на натпревари;
- може да изрече суспензија на терен во случаи предвидени со Дисциплинскиот правилник;
- го прати и анализира системот на натпреварување и предлага негови измени и дополнувања;
- ги одредува делегатите на натпреварите, ја прати и анализира нивната работа;
- извршува и други работи по препорака на УО на Третите лиги и ФФМ;
- изрекува автоматски казни;
- во случај на жалба во последното коло одлучува по скратени рокови и ја информира и се координира со Комисијата за натпревари на ФФМ за истото;
- има обврска да достави информација за освоено прво место во лигата во рок определен од Комисијата за натпревари на ФФМ;
- има обврска да достави конечна табела до Комисијата за натпревари на ФФМ во рок определен од Комисијата за натпревари на ФФМ;

### **АВТОМАТСКИ КАЗНИ**

#### **Член 34**

Комисијата за натпревари ќе му изрече автоматска парична казна во висина од 100 евра во денарска противвредност на денот на уплатата на клубот кој не го внел на записник минималниот број од 11 фудбалери предвиден со Правилникот за натпревари.

#### **Член 35**

Комисијата за натпревари ќе му изрече автоматска парична казна во висина од 100 евра во денарска противвредност на денот на уплатата на клубот домаќин доколку не му дозволи на снимателот на гостинската екипа да го снима натпреварот.

### Член 36

Доколку по завршувањето на натпреварот во присуство на претставниците на клубовите и делегатот, клубот домаќин не му достави на контролорот на судењето службен аудио-видео запис од натпреварот на клубот домаќин ќе му изрече автоматска парична казна во висина од 250 евра во денарска противвредност на денот на уплатата.

Автоматската парична казна од став 1 на овој член ќе му се изрече на клубот домаќин и доколку натпреварот не е снимен во континуитет а посебно во инцидентните моменти.

### Член 37

Доколку во текот на натпреварот од страна на неовластени лица се уфрлуваат топки на теренот, односно се попречува играта на друг начин со пиротехнички средства, симулирање судиска свирка и слично, клубот домаќин ќе биде казнет со автоматска парична казна во висина од 50 евра во денарска противвредност на денот на уплатата.

### Член 38

На клубот чиј фудбалер или службено лице за време на натпреварот добие црвен картон освен временската казна која му се изрекува на фудбалерот или на службеното лице, согласно одредбите на овие Пропозиции и Дисциплинскиот правилник на ФФМ, Комисијата за натпревари му изрекува и автоматска парична казна во висина од 50 (педесет) евра во денарска противвредност на денот на уплатата.

### Член 39

На клубот чиј фудбалер или службено лице за време на натпреварот добие црвен картон поради втор жолт картон освен временската казна која му се изрекува на фудбалерот или на службеното лице согласно одредбите на Дисциплинскиот правилник на ФФМ, Комисијата за натпревари му изрекува автоматска парична казна во висина од 25(дваесетипет) евра во денарска противвредност на денот на уплатата.

### Член 40

За секој добиен жолт картон на фудбалерот или на службеното лице на клубот му се изрекува автоматска парична казна во зависност од бројот на добиените картони како следи:

	евра
Прв жолт	2,5
Втор жолт	3,0
Трет жолт	3,5
Четврт жолт	4,0
Петти жолт	/

Фудбалерот или службеното лице на клубот кое добило (5) пет жолти картони, ќе ја издржи автоматската казна забрана на играње/ вршење на функција од еден натпревар во следното коло.

### Член 41

На клубот кој не создал услови за изготвување и заклучување на записникот во комет системот веднаш по завршување на натпреварот, комисијата за натпревари ќе му изрече автоматска парична казна во висина од 100(сто) евра.

### Член 42

Службеното лице на клубот кое црвениот картон го добил директно или поради покажан втор жолт картон на натпреварот, го напушта натпреварот и нема право да ја врши функцијата на наредниот првенствен натпревар. За посериозен или прекршок кој се повторува повеќе пати за време на натпреварот, против службеното лице се покренува дисциплинска постапка.

Во случаеви кога службено лице е докторот/физиотерапевгот на екипата а екипата нема друг доктор/физиотерапевт истиот останува во боксот(на клупата) до крајот на натпреварот.

Кога судијата не може да утврди кое службено лице го направило прекршокот, картонот му се доделува на шефот на стручниот штаб.

#### **Член 43**

Комисијата за натпревари ќе му изрече автоматска парична казна на клубот во висина од 50(педесет) евра во денарска противвредност на денот на уплатата доколку:

- не обезбеди најмалку четири лица со медицински носила
- комесарот за безбедност или негов заменик не присуствува на натпреварот
- не обезбеди разглас и најавувач
- не обезбеди 5 топки за одигрување на натпреварот (ист вид)
- не изврши соодветно обележување на теренот за игра во зимски или отежнати услови;
- не обезбеди деца за фаќање топки
- не обезбеди комет администратор за составување на записник
- не обезбеди табли за замена на резервните фудбалери и покажување на надоместено време
- доколку не ги обележи јасно и еднолично фоторепортерите, новинарите и редарите (обезбедување)

#### **Член 43а**

Додека Протоколот е на сила, за неисполнувањето на обврските на клубовите кои произлегуваат од примена на Протоколот а се однесуваат на:

- обезбедување на функционален апарат за мерење на температура;
- обезбедување лице и одговорно мерење на температура на сите учесници наведени во т.4.2 во Протоколот;
- неспроведување или делумно спроведување на мерките поврзани со употреба и обезбедување на средства за дезинфекција;
- обезбедување и користење на заштитни маски;

Комисијата за натпревари ќе изрече автоматска парична казна на клубот во висина од 50 (педесет) евра во денарска противвредност на денот на уплатата.

#### **Член 43б**

Додека Протоколот е на сила, за неисполнувањето на обврските на клубовите кои произлегуваат од примена на Протоколот а се однесуваат на користење на соблекувални, Комисијата за натпревари ќе му изрече автоматска парична казна на клубот во висина од 100(сто) евра во денарска противвредност на денот на уплатата.

### **ПОСТАПКА ПО ЖАЛБА**

#### **Член 44**

По завршување на натпреварот незадоволната страна преку својот претставник може да најави жалба, жалбата се најавува во рок од 24 часа од одигрувањето на натпреварот согласно одредбите на Правилникот за натпревари.

Заинтересиран клуб има право во рок од 48 часа по одигрувањето на натпреварот да достави жалба со образложение.

Сите најавени жалби и жалби од заинтересирани страни во два примерока со образложение мора да се достават до надлежниот орган за натпреварување со уредно уплатена пропишана такса во рок од 72 часа од денот на одигрување на натпреварот.

Жалбите доставени надвор од предвидениот рок од 72 часа како и жалбите за кои не е уплатена предвидената такса не се земаат во постапка.

По жалбата во прв степен органот за натпреварување мора да донесе одлука во рок од 8 дена од денот на приемот на жалбата.

Еден примерок од жалбата органот за натпреварување мора да достави до обжалената страна која по жалбата треба да се произнесе во рок од два дена од приемот.

Донесената одлука органот за натпреварување ја објавува во службеното гласило на Третата лига и ја доставува до засегнатите страни.

#### **Член 45**

Во последните три кола од првенството или во случај кога по распоредот се игра вонредно коло, роковите за одлучување по жалби се скратуваат од 8 на 3 дена.

Поради итност во постапувањето, органот на натпреварување може да утврди и пократок рок.

#### **Член 46**

Доколку прво степениот орган не се произнесе по наводите на жалбата во рок од 8 дена од денот на приемот на жалбата се смета дека жалбата е одбиена како неоснована.

#### **Член 47**

Незадоволната страна од донесената првостепена одлука има право на жалба до Комисијата за жалби на предметниот Регион во рок од три (3) дена од приемот на одлуката донесена од првостепениот орган со уплата на пропишана такса.

Незадоволната страна од недонесената првостепена одлука има право на жалба до Комисијата за жалби на предметниот Регион во рок од 3 дена по истекот на рокот предвиден во член 46 од овие Пропозиции со уредно уплатена пропишана такса.

Комисијата за жалби одлуката мора да ја донесе во рок од осум дена од денот на приемот на жалбата упатена на одлучување во втор степен.

Одлуката на Комисијата за жалби е конечна.

Второстепената одлука мора да се објави во службеното гласило на Третата лига и да се достави до засегнатите страни.

#### **Член 48**

Доколку во рок од осум дена од денот на доставувањето на второстепената жалба Комисијата за жалби не одлучува ќе се смета дека жалбата е одбиена како неоснована.

### **КРИТЕРИУМИ ЗА УЧЕСТВО ,ВЛЕЗ И ИСПАЃАЊЕ ОД ЛИГАТА**

#### **Член 49**

Со право да учествува во Трета лига се стекнува фудбалски клуб кој ги исполнил спортските критериуми ( утврден пласман на табела) и финансиските критериуми (уплата на котизација) .

Во зависност од одлуката на Управниот одбор на Третата лига, котизацијата може да ги покрива трошоците за службени лица, изречените парични автоматски и парични казни изречени во постапка од страна на органот кој го води натпреварувањето и Дисциплинската комисија на регионот.

#### **Член 50**

Со цел олеснување на последиците од пандемијата со Ковид 19, клубовите учесници во Третите лиги во натпреварувачката 2020/21, се ослободуваат од обврската за плаќање на котизација за службени лица .

Трошоците за службени лица во натпреварувачката 2020/21 согласно одлука на Управниот одбор на ФФМ ги подмирува ФФМ преку регионот.

#### **Пласман во Вторите лиги 2020/21**

#### **Член 51**

Екипите пласирани/рангирани на прво место на конечните или табелите од член 32а на Третите лиги, се стекнуваат со право на директно учество или учество преку бараж натпревари во зависност која Втора лига ја пополнуваат.

#### **Член 52**

Во натпреварувачката 2021/22 година, **Втора лига Запад** се пополнува со **две подобро пласирани/рангирани екипи** по одиграни бараж натпревари помеѓу прваците (првенство 20/21) на:

- **Северен регион** , кој територијално ги обединува: ОФС Г.Баба, ОФС К.Вода, ОФС Скопје, ОФС Куманово и ОФС Липково и ОФС Кратово;

- **Западен регион** , кој територијално ги обединува: ОФС Тетово, ОФС Гостивар и, ОФС Кичево;

- **Југозападен регион**, кој територијално ги обединува: ОФС Битола, ОФС Струга, ОФС Охрид, ОФС Ресен, ОФС Д.Хисар и ОФС Македонски Брод.

### **Член 53**

Во натпреварувачката 2021/22 година **Втора лига Исток** директно се пополнува со:

- **со првакот на Јужен регион** , кој територијално ги обединува:

ОФС Прилеп, ОФС Велес, ОФС Кавадарци, ОФС Неготино, ОФС Валандово и ОФС Гевелија

- **со првакот на Источен регион**, кој територијално ги обединува:

ОФС Струмица, ОФС Штип, ОФС Свети Николе ,ОФС Кочани и ОФС Пробиштип;

### **Член 54**

Покрај спортскиот резултат, екипите кои ја пополнуваат соодветната Втора лига задолжително треба да ги исполнуваат и лиценцните критериуми за учество во Втора лига.

### **Член 55**

Во случај првопласираниот/прворангирааниот на соодветниот регион да се откаже или не ги исполнува лиценцните критериуми, со право за учество се стекнуваат нареднопласираните/рангираани екипи на соодветната табела кои ги исполнуваат критериумите за лиценцирање.

Исклучок од претходниот став се применува кога во соодветната Втора лига има екипи кои согласно одредбите на овие Пропозиции треба да испаднат поради територијалната припадност на екипите кои испаѓаат од Прва МФЛ, во тој случај предност за пополнување пред нареднопласираните во регионот (по првакот) има таквата редоследно подобро рангирана екипа.

Пополнувањето за повеќе од предвидените слободни места во една од Вторите лиги, се врши преку бараж натпревари организирани помеѓу нареднопласирани екипи на конечните табели на третите лиги (пример: второпласираните на конечните табели на третите лиги кои ја пополнуваат соодветната Втора лига).

## **ИСПАЃАЊЕ ОД ТРЕТИТЕ ЛИГИ 20/21**

### **Член 56**

Во натпреварувачката 2020/2021 година, од третите лиги во ОФС каде што територијално припаѓаат испаѓаат следните екипи:

-во трета лига која брои до 12 екипи директно испаѓаат двете последно пласирани/рангираани екипи на конечната или табелите од член 32а.

-во трета лига која брои до 16 екипи директно испаѓаат трите последно пласирани/рангираани екипи на конечната или табелите од член 32а табела.

Екипите пласирани на наредните повисоки позиции од наведените погоре во овој член редоследно испаѓаат во зависност од територијалната припадност на екипите кои испаѓаат од Втората лига која ја пополнуваат.

Екипите кои се откажале или се дисквалификувани од натпреварувањето можат да го зголемат бројот на екипите кои испаѓаат од Третите лиги.

## **ПОПОЛНУВАЊЕ НА ТРЕТИТЕ ЛИГИ 20/21**

### **Член 57**

Третите лиги се пополнуваат со:

- екипи од Вторите лиги:

\* со екипите кои директно испаднале од Втора лига;

\* со екипите кои го напуштиле натпреварувањето или се дисквалификувани од соодветната тора лига а не ги завземаат позициите од кои директно се испаѓа, освен ако со Одлука на надлежно тело на ФФМ не е поинаку одлучено;

- екипи од Општински лиги

\*со прваците на ОФС кои гравитираат кон соодветната трета лига доколку бројот на слободни места тоа го дозволува , во спротивно се играат баражи помеѓу прваците на ОФС за пополнување на бројот на слободни места (по еден елиминационен бараж натпревар на неутрален терен).

- екипи кои се натпреварувале во Третата лига во претходната сезона

\*екипите кои оствариле пласман на конечната или табелите од член 32а на третите лиги а не испаѓаат или се пласираат директно во повисок степен.

Доколку при пополнување согласно став 1 на овој член, соодветната трета лига остане непополнета односно останат слободни места, предност при пополнување добиваат најдобро рангираните екипи пласирани на повисоките позиции од тие што се предвидени за директно испаѓање во натпреварувачката 2020/2021 година, кои не испаѓаат заради пласман туку испаѓаат заради регионално распоредување на екипите од соодветната Втора лига.

Останатите слободни места ќе се пополнуваат со второпласираните односно други нареднопласирани екипи на Општинските фудбалски сојузи кои гравитираат кон предметната трета лига. Во случај бројот на екипите кои конкурираат да е поголем од бројот на слободните места, се организираат елиминациони бараж натпревари помеѓу на исто место пласираните екипи на табелите на ОФС.

Елиминационите бараж натпревари се играат се до добивање на потребниот број на екипи за пополнување на соодветната Трета лига.

Во случај да нема доволен број на заинтересирани екипи кои врз основа на редоследниот пласман/рангирање се стекнале со право за пополнување односно учество во предметната Трета лига во 2021/22 година, екипите кои директно испаѓаат поради пласманот/рангирањето на табела (под услов да не го напуштиле натпреварувањето односно да не се исклучени) редоследно добиваат можност да го продолжат натпреварувањето во соодветната Трета лига.

#### **Член 58**

Победникот на натпреварувањето освојува пехар кој се доделува после освојување на првенството.

#### **ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**

#### **Член 59**

За се што не е предвидено со овие пропозиции се применуваат одредбите од Правилникот за натпревари на Фудбалската Федерација на Македонија како и другите применливи прописи на ФФМ

#### **Член 60**

Овие Пропозиции стапуваат во сила со денот на донесување.

#### **Член 61**

Толкување на овие пропозиции дава Управниот Одбор на Фудбалската Федерација на Македонија.

**Скопје**  
**26.08.2020 год.**

**Претседател на ФФМ**  
Муамед Сејдини